

Намена:

Овој документ содржи клучни информации за осигурителен производ за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик и има за цел да ви помогне во разбирање на природата, ризиците, трошоците, можните добивки и загуби од овој производ, и да ви помогне да го споредите со други производи. Овој документ не претставува промотивен (рекламен) материјал.

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ:

Овој документ е составен на ден 04.07.2025 година а стапува на сила на ден 07.07.2025 година

Назив на компанија осигурител:

АД за осигурување Винер лајф-Виена иншуренс груп Скопје;
Адреса: „11-ти Октомври“ бр. 25 кат 8 Скопје; ЕМБС: 6671586
Тел.: 02/3114333;
мејл: life@winnerlife.mk; веб-страница: www.winnerlife.mk
Одговорно лице: Претседател на Управен одбор Дарко Дедиќ

Надлежен орган за супервизија:

Агенција за супервизија на осигурување;
Адреса: ул. „Македонија“ бр. 25, Палата „Пазар Поп Трајков“
кат 5 Скопје;
Тел.: 02/3254050;
мејл: contact@aso.mk; веб-страница: www.aso.mk

Назив на осигурителен производ: Лајф инвест со еднократно плаќање на премија
Скратен назив на отворениот инвестициски фонд: ВФП Премиум Акции о.ф.
Идентификациски број на отворениот инвестициски фонд: 9100000000059

II. КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ?

Опис на осигурувањето: Осигурителен производ за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик Лајф инвест со еднократно плаќање на премија.

Цели на осигурителниот производ и начин на нивно остварување:

Продуктот Лајф инвест со еднократно плаќање на премија може да се користи за различни цели, вклучително и за обезбедување на животното осигурување, зголемување на вашите средства, инвестирање во вашата иднина, како и заштита на вашето семејство. Продуктот Лајф инвест со еднократно плаќање на премија е долгорочен осигурителен производ од минимум 10 години до 25 години траење, со покритие за осигурување во случај на смрт, каде што осигурената сума во случај на смрт е еднаква на вредноста на фондот плус 10% од уплатената премија. Откуп на полисата може да се направи по измината 1 години од почетокот на полисата. Средствата од премијата по овој осигурителен производ се инвестираат во инвестицискиот фонд ВФП Премиум Акции, којшто ги инвестира средствата во познати светски корпорации, т.н. „Blue chips“ компании и „Dividend stocks“ компании што исплаќаат високи дивиденди и остваруваат позитивни резултати од работењето дури и во периоди на намалена економска активност. Средствата на фондот се инвестираат во акции на компании од најразвиените економии во светот, како САД, Германија и Швајцарија, и во светски познати компании како што се Microsoft Corp или Apple. Приносот што се остварува од овие вложувања зависи од цената на уделот во инвестицискиот фонд. Цената на уделот зависи од движењата на вредноста на акциите во кои се инвестирани средствата.

Целна група:

- Овој производ може да биде погоден за вас доколку сакате истовремено да бидете животното осигурени, а воедно и да инвестирате во инвестициски фонд;
- Би сакале да заштедите на редовна основа за остварување на вашите финансиски цели, додека ги зголемувате вашите средства;
- Барате приноси кои се потенцијално повисоки од просечната заштеда и немате ништо против да ја изложите вашата инвестиција на одреден ризик;
- Би сакале да го заштите вашето семејство во случај на смрт со назначување на корисници кои би ја добиле вредноста на вашата инвестиција.

Овој производ има одредено времетраење. Можете да го изберете времетраењето што го претпочитате, од 10 години до 25 години. Овој производ е погоден за поединци помеѓу 18 и 65 години.

Користи и трошоци од осигурителниот производ:

Овој осигурителен производ ви овозможува истовремено да бидете животното осигурени и да инвестирате во инвестициски фонд. Во делот на вложувањата, користите од осигурителниот производ зависат од цената на уделот во инвестицискиот фонд, која се менува секојдневно. Вредноста на придобивките не може однапред да се утврди и зависи од фактори што се прикажани во делот III на овој документ. Во продолжение даваме примери со варијации на неколку износи на годишни приноси и соодветните ефекти врз користите од овој осигурителен производ. Резултатите поврзани со осигурувањето наведени подолу се за осигуреник машко лице на возраст од 40 години, еднократна премија од 10.000 ЕУР, и траење од 20 години.

Очекувана вредност на инвестициското портфолио на клиентот по истекот на 20 години		
Со очекуван годишен принос -2 %	Со очекуван годишен принос 0 % или месечен принос од 0 %	Со очекуван годишен принос 6,10 % или месечен принос од 0,508 %
5.064 ЕУР	7.638 ЕУР	25.250 ЕУР

Исплата во случај на смрт:

Во случај на смрт на осигуреникот, осигурената сума е еднаква на вредноста на фондот плус 10% од уплатената премија. Крајниот рок на траење на полисата е наведен во Договорот за осигурување и му е предаден на клиентот при неговото потпишување.

Друштвото нема право еднострано да го прекине или промени осигурителниот производ доколку договаработ на осигурувањето ги има подмирено своите обврски.

Ако договаработ на осигурувањето намерно даде неточни податоци или намерно премолчи некоја околност од таква природа што осигурителот не би го склучил Договорот ако знаел за реалната состојба на работите, осигурителот може да бара поништување на Договорот. Во случај на поништување на Договорот поради причините наведени во Условите, осигурителот има право да ги задржи трошоците што произлегле од таа полиса. Трошоците поврзани со овој осигурителен производ се прикажани во делот V на овој документ.

III. КОИ СЕ РИЗИЦИТЕ И ОЧЕКУВАЊА ОД ПРОИЗВОДОТ?

Осигуреникот го носи ризикот од инвестицијата и треба да биде подготвен да го прифати ризикот од загуба на капитал во замена за очекување на повисоки идни приноси.

Показатели за ризик

Индикаторот на синтетичкиот ризик и принос пресметан врз основа на волатилноста на цената на уделот на фондот, во согласност со методологијата на Комисијата за хартии од вредност со датум 01.07.2025 г., е во ризична класа 6. Ризична класа 6 упатува на тоа дека ВФП Премиум акции о.и.ф. содржи високо ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или, пак, за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-cap, smallcap или start up компании



Историските податоци што се користат за пресметка на синтетичкиот индикатор не треба да се сметаат за сигурен показател на идниот профил на ризичност на фондот. Категоријата на профил на ризичност и успешност не е гаранција дека тие ќе останат непроменети, односно категоријата на ризик може да се промени со текот на времето. Најниската категорија не значи дека инвестирањето е без ризик.

Валутен ризик

Валутниот ризик претставува форма на ризик која се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга. Фондот во своето портфолио поседува хартии од вредност деноминирани во различни валути и можните промени на овие валути во однос на домашната валута може да доведат до зголемување или намалување на вредноста на уделите.

Надоместот од осигурување ќе биде исплатен во денари.

Инвестирањето на средствата во инвестицискиот фонд се врши согласно инвестициската стратегија на фондот. Намалувањето или зголемувањето на вредноста на уделот на фондот директно влијае врз вредноста на Договорот за осигурување. Податоци за движењето на вредноста на уделите на фондот може да најдете на интернет-страница за ВФП Премиум акции (<https://www.wvpfondovi.mk/mk/wvp-premium/>).

Овој производ не е подобен за клиенти кои планираат да ги повлечат средствата во период пократок од 10 години. Специфичниот ризик може значително да варира ако го откупите производот порано, а износот што ќе го добиете во тој случај може да биде помал. Откуп на Договорот за осигурување (предвремено раскинување) е можен по истек на една година од почетокот на осигурувањето во кој случај осигурителот ја исплаќа вредноста на инвестициското портфолио на осигуреникот намалена за надоместот за откуп. Надоместот за предвремено раскинување на Договорот изнесува:

Изминати години	1	2	3	4	5 и повеќе
Надомест (% од инвестициското портфолио)	4 %	3 %	2 %	1 %	0,5%

Приноси на отворениот инвестициски фонд

Просечен месечен принос на отворениот инвестициски фонд

Просечен месечен принос (ВФП Премиум Акции)			
30.06.2025	Последни 12 месеци	Последни 24 месеци	Последни 5 години
Просечен месечен принос	0.3639%	0.8045%	0.9109%

IV. КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ВО СЛУЧАЈ ДРУШТВОТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВРШИ ИСПЛАТА?

Дали може да се соочите со финансиска загуба поради неизвршување на обврските од страна на Винер лајф како осигурител или од страна на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, кое управува со отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Акции?

Осигурителот секогаш ќе може да изврши исплата на вредноста на уделите доделени на полисата за осигурување.

Во случај на ликвидација или стечај на осигурителот, над вредноста на уделите во инвестициските фондови кои служат за покривање посебни резерви предвидени со Договорот за осигурување, а кои се директно во врска со вредноста на инвестицијата, не може да се спроведе извршување, ниту овие средства влегуваат во имотот или во стечајната или ликвидационата маса на осигурителот. Во случај на стечај на осигурителот, Договорот за осигурување престанува по истекот на 30 дена од отворањето на стечајот.

Во случај на припојување или ликвидација на инвестицискиот фонд во кој се вложува премијата за вложување, на договарамот ќе му се даде алтернатива да премине во друг фонд кај истото ДУИФ, да премине во друг фонд кај друго ДУИФ или да му се исплати вредноста на инвестициското портфолио без наплата на излезни трошоци.

Осигурителната компанија и ДУИФ се должни да ги почитуваат сите законски обврски во кои се пропишани начините на вложувања на средствата на клиентите што произлегуваат од уплатените премии за осигурување. Спроведувањето на законските обврски е контролирано од Агенцијата за супервизија на осигурување и Комисијата за хартии од вредност.

V. КОИ И КОЛКАВИ СЕ ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ПРОИЗВОДОТ?

Трошоци низ текот на времето

Во вкупните трошоци се вклучени еднократните, повторувачките и повремениите. Вкупните трошоци ги опфаќаат трошоците за аквизиција и трошоците за администрирање на осигурувањето..

Во табелата подолу е прикажан ефектот што го имаат различните видови трошоци, каде еднократните трошоци се изразени во однос на премијата, додека повторувачките трошоци се изразени во однос на вредноста на инвестициското портфолио

Расчленување на трошоците			
Еднократни трошоци	Влезни трошоци	4,5% од премијата	Ефект на трошоците што ги плаќате при склучување на Договорот за осигурување. Ова е најголемата сума што ќе ја платите, а може да платите и помалку. Таа ги вклучува и трошоците за дистрибуција на вашиот производ
	Излезни трошоци	4% после првата година 3% после втората година 2% после третата година 1% после четвртата година 0.5% после петтата година, се наплаќаат само при откуп на полисата, а основа за пресметка е вредноста на инв. портфолио	Ефект на трошоците што ги плаќате при престанок на осигурувањето по крајниот рок на покрите.
Повторувачки трошоци	Трансакциски трошоци на инвестициското портфолио	0 %	Ефект на трошоците за купување и продажба на уделите во отворените инвестициски фондови.
	Останати повторувачки трошоци	1% на годишно ниво од вредноста на инвестициското портфолио	Ефект на трошоците што се наплатуваат секоја година за управување со вашите инвестиции и други трошоци. Ова ги вклучува и давачките за управување и другите административни трошоци.
Повремени и непредвидени трошоци	Надомест за успешност	0 %	Ефект на трошоците што се наплатуваат доколку приносот ја надмине референтната вредност.
	Учество во добивка	0 %	Ефект на трошоците што се наплатуваат доколку вложувањето ја надмине референтната вредност.
Напомена:			

VI. ОПЦИИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И ПОСЛЕДИЦИ

Препорачан период на одржување: до истекот на договорениот период на осигурување, но не пократко од 10 години.

Препорачаниот период на задржување обезбедува долгорочно осигурување, за кое време е можно да се постигнат целите на производот наведени во делот „Кои се клучните карактеристики на овој осигурителен производ?“.

Имате право да се откажете од Договорот за осигурување најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето за склучување на Договор за осигурување, при што не ги сносит обврските што произлегуваат од него.

Можете да подигнете пари најрано по истек на една година од почетокот на осигурувањето, (откуп на Договорот за осигурување).

Барањето за откуп се поднесува до осигурителот во писмена форма, а откупот се врши на последниот ден од месецот до кој е платена премијата. Вредноста на откупот на полисата не одговара на износот на веќе платените премии и се пресметува како парична вредност на инвестициското портфолио на осигуреникот на последниот ден од месецот што му претходи на раскинувањето на Договорот за осигурување, намалена за 4% по истекот на првата година, за 3% по истекот на втората година, за 2% по истекот на третата година, за 1% по истекот на четвртата година и намалена за 0.5% по истекот на петтата година.

Вредноста на инвестициското портфолио се определува со множење на бројот на удели во инвестициското портфолио на осигуреникот со цената на еден удел.

VII. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВКИ/ПРИГОВОРИ

Во случај на жалба за производот, за однесувањето на друштвото или на лицето кое ве советува за производот, може да поднесете претставка/приговор на pretstavki@winnerlife.mk или на формуларот достапен на веб-страницата www.winnerlife.mk. Во случај кога договарачот, осигуреникот, односно корисникот на осигурувањето смета дека осигурителот не се придржува кон одредбите од Договорот за осигурување, тој може да достави претставка со цел решавање на настанатиот спор до Агенцијата за супервизија на осигурување, на адреса ул. „Македонија“ бр. 25, Палата „Лазар Поп Трајков“ кат 5 Скопје
Тел.: 02/3254050; мејл: contact@aso.mk; веб-страница: www.aso.mk.

VIII. ОСТАНАТИ РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации за овој производ, покрај Документот со клучни информации, се достапни во понудата за животното осигурување на Винер лајф, чиј составен дел се: Општите услови за осигурување на живот поврзани со инвестициски фондови и известување во врска со распределба на премија по компоненти и очекуван просечен месечен принос.

Дополнителни информации во врска со отворениот инвестициски фонд можете да најдете во Проспектот на фондот на следниот линк: <https://www.wvpfondovi.mk/wp-content/uploads/2023/01/Prospekt-WVP-Premium-Akcii.pdf>.

Можете да ги добиете сите наведени информации и документи од застапник или посредник или со јавување на телефонскиот број 02/3114333, праќање е-пошта на адреса: life@winnerlife.mk или во дирекцијата на осигурителот на ул. „11-ти Октомври“ број 25 кат 8 Скопје. Наведените документи, согласно Законот за супервизија на осигурување, осигурителот е должен да ви ги предаде пред склучување на Договорот за осигурување. Општи информации за овој производ, како и информациите за инвестициските фондови, се достапни и на www.winnerlife.mk и <https://www.wvpfondovi.mk/mk/wvp-premium/>. Осигурителот ќе му достави годишен извештај на договарачот за склучениот Договор за осигурување на живот во врска со купените удели во инвестицискиот фонд најдоцна во рок од 30 дена по завршување на деловната година.

Сите овие информации и документи се достапни и бесплатни за вас.